

# ЕКСТРЕМИЗАМ СОЗДАДЕН 3

**Американските служби дошле до сознанија според кои иницијаторите на нападите врз Америка биле истите оние кои ја воделе војната во Босна и Херцеговина.**

**Една година пред нападот во Истанбул, Исламскиот совет за Северна Америка, на својата веб-страница објавил дека најголемите непријатели на исламот се Евреите, крстоносците (мислејќи на христијаните), Русите и Србите. Заклучок е дека станува збор за судир на цивилизации, при што на едната страна се светските сили, а на другата се исламските фундаменталисти.**

Пишува:

**Мишко ТАЛЕСКИ**

**Д**олго време Западот ги прикриваше доказите дека најмрачните терористички сценарија се планирале токму на територијата на поранешна Југославија, а дел од екстремните групи и активно учествувале во војните во Босна и на Косово. Дури по 11 септември 2001 година светските сили се вклучија во борбата против глобалниот тероризам, кој сепак веќе беше активен подолг период и пред овие случувања. Негова цел било да се воспостави глобална исламска држава, а според некои сознанија таа требало да се нарекува Умму. Досега никој не дал објаснување што значи овој термин. Американските служби дошле до сознанија според кои иницијаторите на нападите

има и босанско државјанство добиено преку амбасадата на оваа држава во Виена, потоа Абделкадер Мокхтари, претставник на Ал Каида во Босна, познат по прекарот Осама бин Ладен помладиот, шеикот Омер Абдел Рахман, обвинет за бомбашкиот напад на Светскиот трговски центар во Њујорк во 1993 година, Мохамед Хајдар Заммар и Бенсајах Белкач уапсен во Босна во октомври 2001 година. Сите наведени лица се спомнати во посебен извештај на американскиот Конгрес, а поради нив Босна никогаш не била казнета.

## УЛОГАТА НА ТЕХЕРАН

Во осумдесеттите и во деведесеттите години од минатиот век иранската власт и турските радикални групи активно работеле на Балканот и во Азија во најмалку две насоки. Првата насока било креирање на зелената трансвер-

рани ќелии на Ал Каида. Мула Омар и Бин Ладен се основачи на тие мрежи на Балканот и во Азија. Во последно време иранската држава давала голем придонес во ширењето на Ал

ската обука им останал верен на идеите на иранскиот ајатолах Хомеини. Неговата верност била наградена со тоа што го поставиле за шеф на врските со странските Муџахедини. Турските надлежни органи ја утврдиле врската меѓу осомничените за терористичките напади во Истанбул и глобалната терористичка мрежа. Една година пред нападот во Истанбул, Исламскиот совет за Северна Америка, на својата веб-страница објавил дека најголемите непријатели на исламот се Евреите, крстоносците (мислејќи на христијаните), Русите и Србите.



Каида. Режимот во Техеран ослободил од затвор неколку клучни имиња, кои од страна на Западот се обвинети за иницирање и за извршување на нападите од 2001 година. Иран е познат како еден од главните финансиери и покровители на терористичките акции широм светот, па и на Балканот. Добро е познато дека Техеран испратил во Босна своја единица на Републиканската гарда, а нивната тајна служба Вевак ги обучувала босанските муслимани и ја формирала босанската тајна служба - АИД. Еден од водачите на иранската тајна служба во Босна е Џемал Мердан, кој по воено-вер-

Според тоа, заклучок е дека станува збор за судир на цивилизации, при што на едната страна се светските сили, а на другата се исламските фундаменталисти.

## ЦЕНТРАЛНО-АЗИСКИ УПОРИШТА

Во февруари 2003 година киргистанската разузнавачка служба идентификувала постоење на транснационална централно-азиска исламска екстремна група. Таа била основана две години претходно, под покровителство на Бин Ладен. На агентите основен извор за информации за оваа организација им бил Шерали Акботојев, еден од

ДЕНЕС ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ИСЛАМСКИТЕ ЕКСТРЕМИСТИ СЕ ПРОТЕГА ОД КИНА ПРЕКУ УЗБЕКИСТАН, ИРАН, ТУРЦИЈА И БОСНА, ДО ГЕРМАНИЈА И САД. ТАА ПРЕТСТАВУВА ГЛАВНА ОПАСНОСТ ЗА ЗАПАДНИОТ СВЕТ. СО ЦЕЛАТА МРЕЖА КОМАНДУВА ОСАМА БИН ЛАДЕН, КОЈ ВЕРУВА ДЕКА Е ЕДИНСТВЕНО СПОСОБЕН ДА ИМ СЕ СПРОТИВСТАВИ НА НЕИСЛАМСКИТЕ ЗЕМЈИ И ДЕКА МОЖЕ СВЕТОТ ДА ГО ПОДЕЛИ НА ЗАПАД И НА НОВ ИСТОК. ВО ОВАА ХАОТИЧНА СОСТОЈБА ГЛАВНА ЗАДАЧА И УЛОГА ИМААТ И ЕКСТРЕМИСТИТЕ ОД БАЛКАНОТ.

врз Америка биле истите оние кои ја воделе војната во Босна и Херцеговина. ЦИА располага со податоци за петмина исламисти кои ја нападнале Америка, а пред тоа престојувале во Босна. Тоа се Осама бин Ладен, кој

зала на Балканот, а втората уште една т.н. зелена трансверзала на подрачјето на Централна Азија, која би ги опфаќала Казахстан, Киргистан, Узбекистан, Таџикистан и кинеската област Ксин Јанг. Во овие земји биле форми-

# А СУДИР НА ЦИВИЛИЗАЦИИ



раководните луѓе на Узбекистанското исламистичко движење. Тој бил уапсен во август 2002 година и осуден на 25 години затвор. На сослушувањето Акботојев призна дека Бин Ладен и Мула Омар ја основале оваа организација со цел "да ја ослободат Централна Азија од неверниците". Во Таџикистан, пак, главна екстремна организација е Обединетата опозиција на Таџикистан. Со своето дејствување таа ја предизвика долгогодишната граѓанска војна во земјата. Нејзин водач е Саид Абдула Нури. Тој ги контролира терористичките кампови на границата со Узбекистан од каде што биле напаѓани владините сили на оваа соседна земја. Во една прилика авијацијата на Узбекистан уништила цело село, кое било упориште на бунтовниците. Клучните бази на Обединетата опозиција на Таџикистан се наоѓаат во долината Картегин, која се протега од северот до југот по средината на земјата. Долината е центарот на судирите меѓу ло-

калните банди, кои се борат за контрола на пазарот со наркотици. Во текот на август 2000 година биле извршени повеќе напади на владините трупи во Киргистан и во Узбекистан. Цел било да се создаде исламска држава базирана на радикалниот фундаментализам. Во најголемиот кинески регион Ксинџанг живеат повеќе од 45 различни етнички групи. Во последните неколку години таму расте екстремното исламско движење, кое сака оваа провинција да ја оддели од Кина и да ја припои кон една област во Казахстан, еден регион во Киргистан и делови од долината во Узбекистан. Оваа заедничка територија би требало да претставува една државна целина, која би се нарекувала Уџуристан, бидејќи најголемиот дел од населението би го сочинувале т.н. Уџури. Инаку, базите на исламските екстремисти од Кина се наоѓаат во планините на соседен Казахстан. Лидер на организацијата Ослободителен фронт на Источен Туркестан е Јусуфбег Мухлиси, попознат како Ага. Овие кинески исламисти дејствуваат како босанските Муџахедини, бидејќи организираат кампови за тренинг и за регрутирање на млади лица за своите терористички активности. Се проценува дека денес во Кина има повеќе од 90 бази на овој ослободителен фронт, во кои се обучуваат терористи. Овој фронт соработува со локал-

ните и со регионалните организации во Централна Азија. Движењето на ујгурските сепаратисти САД го ставија на листата на терористички организации.

## ВАЛКАНИ РАБОТИ

Алија Изетбеговиќ директно учествувал во прикривањето и во реструктурирањето на мрежата на Ал Каида и на

и САД. Според пишувањата на хрватскиот неделник "Глобус", синот на Алија Изетбеговиќ, Бакир, лично присуствувал на организираното испраќање на светиот борец Абу Машалија на боиштата во Чеченија. Меѓутоа, постојат индиции дека со помош на босанските муслимани Машалија го променил идентитетот и дека под лажно име живее некаде на тери-

ИСЛАМСКИТЕ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ СЕБЕСИ СЕ ГЛЕДААТ КАКО ЧУВАРИ НА МОРАЛОТ И СПАСИТЕЛИ НА ОПШТЕСТВОТО, А ДЕЛ ОД НИВ И НА ЦЕЛИОТ СВЕТ. ТИЕ САКААТ ДА СПРОВЕДАТ ОБНОВА И ВРАЌАЊЕ НА РЕДОТ И НА ЗАКОНИТЕ КОИ АЛАХ ИМ ГИ ОДРЕДИЛ НА ЛУГЕТО. РАДИКАЛНИТЕ ИСЛАМСКИ ДВИЖЕЊА СМЕААТ ДЕКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОПРАВИ СВЕТОТ КОЈ Е УРЕДЕН НА ОСНОВИТЕ НА КАПИТАЛИСТИЧКИОТ ЛИБЕРАЛИЗАМ. КАКО ТАКОВ ТОЈ МОРА ДА СЕ УНИШТИ И ДА СЕ УРЕДИ ВО РАМКИТЕ НА БОЖЈАТА ВОЛЈА. ТЕРОРИСТИЧКОТО НАСИЛСТВО СЕ ОПРАВДУВА СО ПОТРЕБАТА ОД ЕФИКАСЕН ОТПОР КОН ЗАПАДОТ, КОЈ ГО ЗАГРОЗУВА АРАПСКИОТ СВЕТ. ОСАМА БИН ЛАДЕН ВЕРУВА ДЕКА ИМА СИЛИ ДА ГИ ОБЕДИНИ ИСЛАМИСТИТЕ И ДА СОЗДАДЕ СВОЈ СВЕТ, КОЈ ПОСТОЈАНО КЕ МУ СЕ СПРОТИВСТАВУВА НА ЗАПАДНИОТ СО КРАЈНА ЦЕЛ ДА ГО ПОКОРИ. ПОТОА ТРЕБА ДА СЕ СОЗДАДЕ ЕДИНСТВЕНА ИСЛАМСКА ДРЖАВА НА СИТЕ КОНТИНЕНТИ. ВО ПРВ ПЛАН, ТАА ДРЖАВА ТРЕБА ДА ГИ ОПФАЌА ЗЕМЈИТЕ СО ДОМИНАНТНО МУСЛИМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ, А ПОТОА И ПРЕОСТАНАТИОТ СВЕТ.

Муџахедините на Балканот. По Дејтонскиот договор од 1995 година е договорено екстремните групи да ја напуштат Босна, но тоа не било лесно поради спрегата која највисоките функционери во Сараево ја имале со мрежата на исламските екстремисти во Иран. Исламистите во Босна имале обука и практика во борбата против христијаните и оттаму заминувале за Русија, Ирак, Авганистан, Пакистан, Турција

торијата на Босна и Херцеговина. До денес сè уште остаува нејасно зошто главниот обвинител на Хашкиот трибунал Карла дел Понте не подигна обвинение против Изетбеговиќ и покрај многубројните собрани докази за валканите работи на експретседателот. Денес се присутни само сомневањата дека Алија Изетбеговиќ имал силна заштита од исламските земји и од муслиманското лоби во западните држави.

**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

**ADNAN D.o.o Lazani**  
Tel.: 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
e-mail: dautoski@web.de

*Direktor Alija Dautoski*

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**BALI D.o.o Struga**  
Mob. 070 / 247 920  
0173 / 9410324

**Büro Freiburg**  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 7693

**Büro Offenburg**  
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 900 do 2100 časot